

**Скопски пазар А.Д.
во приватна сопственост за услуги во
прометот и трговија извоз-увоз
бр.02-305/ ---- /31.05.2021**

Врз основа на член 418 од Законот за трговските друштва и членовите 99 и 100 од Статутот на друштвото, Собранието на акционери на Скопски пазар АД Скопје на седницата одржана на 31.05.2021 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

**за измена на статутот на Скопски пазар АД Скопје
(пречистен текст од 21.12.2020 година, заведен под бр. 02-305/42-2)**

Член 1

Се брише Член 8 од Статутот.

Член 2

Во насловот од членот 17 од Статутот зборот „ЕМИСИЈНИ“ се заменува со зборот „ЕМИСИСКИ

Член 3

Членот 29 став 3 од Статутот се менува и гласи:

„Барањето за увид во актите и документите на друштвото акционерот го поднесува до Генералниот директор. Генералниот директор треба да му овозможи на акционерот увид во актите и документите на Друштвото во разумен рок, а согласно закон. Правото на увид го вклучува во себе и правото на акционерот да бара копии од актите и документите што биле на увид. Генералниот директор е должен на акционерот да му обезбеди копии од актите и документите коишто биле предмет на разгледување и одлучување на собранието, без надоместок. Во сите други случаи надоместокот за копиите не може да биде поголем од стварните трошоци.“

Член 4

Се брише точката 2 од членот 35 од Статутот.

Член 5

Членот 50 став 6 од Статутот се менува и гласи:

„Податоците утврдени во ставот 5 од овој член се доставуваат на увид на акционерите најдоцна седум дена пред собранието да пристапи кон избор. Податоците се достапни на секој акционер.“

Член 6

Членот 67 став 3 од Статутот се менува и гласи:

„ Во јавниот повик за одржување на седница на собрание на друштвото од ставот 1 на овој член треба да биде наведена адресата на официјалната интернет страница на друштвото на која ќе бидат достапни сите информации определени со Закон и Статут.“

Член 7

По членот 83 се додава нов член 83-а, кој гласи :

„ГЛАСАЊЕ СО КОРЕСПОНДЕНЦИЈА

Друштвото може да им овозможи на акционерите да гласаат со кореспонденција пред денот на одржување на собранието.

При гласањето со кореспонденција акционерот е должен да го потврди својот идентитет, како и идентитетот на неговиот полномошник со приложување на копија од документ за лична идентификација, а доколку одреден документ е на странски јазик кон истиот се приложува и превод на македонски јазик изработен од овластен судски преведувач, заверен на нотар.”

Член 8

Членот 87 став 8 од Статутот се менува и гласи:

„Друштвото може да ја реализира зделката со заинтересирана страна од ставот 6 од овој член само доколку пред одобрувањето на зделката е добиено мислење од овластен ревизор.”

Член 9

Членот 97 од Статутот се брише.

Член 10

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

Се овластува надзорниот одбор да подготви пречистен текст на Статутот.

Образложение

Воочена е потреба од уредување, односно бришење на неколку статутарни одредби со цел Статутот да биде појасен и целосно усогласен со закон. Акционерите ја прифаќаат ваквата состојба и следствено одлучија како во диспозитивот на оваа одлука.

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
Претседавач
